



**Тарифа на надоместоци за услугите во платниот промет во земјата
што ги врши Централна кооперативна банка АД Скопје**

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
1.1.	Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка			
1.1.1.	Уплати во готово од правни лица кон сметка отворена во друга Банка	уплата	0,5% од износот на уплатата мин.40 д	/
1.2.	Уплати од физички лица			
1.2.1.	Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	20.00 ден.
1.2.2.	Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	25.00 ден.
1.2.3.	Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во Банката	уплата	/	30.00 ден.
1.2.4.	Уплати до 1.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	40,00 д. за налог- КИБС 200,00 д. за налог-МИПС
1.2.5.	Уплати до 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга Банка	уплата	/	50,00 д. за налог- КИБС 200,00 д. за налог-МИПС
1.2.6.	Уплати над 5.000,00 денари на сметка на учесник отворена во друга банка	уплата	/	0,04%мин.60,00д. max.400,00д за налозиКИБС 0,06% мин.200,00д. max.1000д за налозиМИПС
1.2.7.	Уплати на сметка на брокерско друштво	уплата	0,02% мин 40 д. max 1000 ден.	/
1.2.8.	Уплати на сметка на Банката	уплата	без надоместок	без надоместок
1.2.9.	Уплата на ковани пари (монети) на сметка на учесник отворена во Банката (за вредност над 1.000 ден.)	уплата	5 % од износот, минимум 100,00 денари	5 % од износот, минимум 100,00 денари
1.3.	Уплата на дневен пазар			
1.3.1.	Уплата на дневен пазар	налог / уплата	до 12 часот без надоместок по 12 часот 20 ден	/
1.4.	Исплати во готови пари од трс сметки отворени во Банката			
1.4.1.	Налози за исплата на готовина од трансакциска сметка (освен исплати поврзани со кредитно/депозитно работење)	налог	0,35% од износот мин.50,00 ден max 5000,00 ден.	0,10% од износот мин.10,00 ден max 5000,00 ден.
2.1.	Налози и промет извршени во интерен клиринг			
2.1.1.	налози за пренос на средства во корист на сметките на Банката	налог	без надоместок	без надоместок
2.1.2.	налози за пренос на средства во корист на сметки на клиентите на Банката	налог	до 10.000,00=20,00 ден над 10.001,00=30,00 ден	до 10.000,00=10,00 ден над 10.001,00=20,00 ден
2.1.3.	налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	4,00 ден	4,00 ден
2.2.	Налози и промет извршени во МИПС			
2.2.1.	налози на износ до 100.000,00 ден	налог	200.00 ден.	200.00 ден.
2.2.2.	налози на износ од 100.001,00 до 1.000.000,00 ден.	налог	220.00 ден.	220.00 ден.
2.2.3.	налози на износ над 1.000.001,00 ден.	налог	0,01% од износот мин.250,00 ден	0,01% од износот мин.250,00 ден
2.2.4.	налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	60.00 ден.	40.00 ден.
2.3.	Налози и промет извршени во КИБС			
2.3.1.	налози на износ до 10.000,00 ден.	налог	35.00 ден.	30.00 ден.
2.3.2.	налози на износ од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден.	налог	40.00 ден.	35.00 ден.
2.3.3.	налози на износ над 50.001,00 ден.	налог	45.00 ден.	40.00 ден.
2.3.4.	налози за пренос на средства доставени во електронска форма или со образец ПП-53	налог	15.00 ден.	15.00 ден.
3.1.	Налози и промет за индиректни учесници во МИПС			
3.1.1.	налози и промет за индиректни учесници во МИПС	налог	50.00 ден.	/
4.1.	Работење со средствата на сметки за исплата на плати и надоместоци	долговен пром/нал.	без надоместок	без надоместок
4.2.	Работење со средствата на сметки за други намени	долговен пром/нал.	согласно Договор	согласно Договор
5.1.	Работење со средства на денарски сметки на нерезиденти	долговен пром/нал.	Согласно тарифата за ПП со странство	Согласно тарифата за ПП со странство
6.1.	Извршување на судски одлуки, налог од извршител и други извршни решенија (решенија од УЈП, Царина, ФПИОМ)	решение	1200 ден. по решение + 50 ден. по кам.листа	800 ден. по решение + 50 ден. по кам.листа
6.2.	Извршување на решенија за судски такси	решение	800,00 ден. по решение	500,00 ден. по решение
6.3.	Извршување на акцептен налог	налог	200.00 ден.	/
7.1.	Пресметка на законска казнена камата по барање на правно или физичко лице	главница	200,00 ден + 50,00 ден. по промена +ДДВ	200,00 ден + 50,00 ден. по промена +ДДВ

Тариф став	Вид на услугата	Основица за пресметка	Висина на надоместокот	
			Правни лица	Физички лица
8.1.	Давање потврди и известувања на барање на правно лице за состојба и движење на сметка (картица на хартија или во електронски облик)	потврда известување картица	20 ден.од страна, мин. 200 ден.	20 ден.од страна, мин. 200 ден.
8.2.	Подготовка на периодичен извештај за промет и состојба на сметка и негово доставување до УЈП по електронски пат	запис по сметка/ извештај	120 ден.од запис/ сметка	60 ден.од запис/ сметка
8.3.	Надоместок за користење на фах	месец	без надомест	без надомест
9.1.	Давање препис на податоци од евиденцијата за блокирани сметки	страница	20 ден.од страна, мин. 200 ден.	10 ден.од страна, мин. 100 ден.
10.1	Изработка на преписи од изводи, налози и друго	извод-налог	50,00 ден. +ДДВ	50,00 ден. +ДДВ
10.2.	Изработка на дупликат/овл. картичка на доносител на налози/имател на трансакциска сметка	картичка	50,00 ден. +ДДВ	без надоместок
11.1.	Давање на определени податоци на барање на учесниците во платен промет	извештај за бонитет	300,00 ден. +ДДВ	150,00 ден. +ДДВ
11.2.	Давање на определени податоци по барање на нотар/извршител/адвокат и сл.	известување	300.00 ден.	150.00 ден.
12.1.	Блокада / деблокада на сметка и измена на блокада/деблокада	фиксен износ	200,00 ден. по пратка	200,00 ден. по пратка
13.1.	Отворање на сметка	сметка	без надоместок (итно отворање 200 ден.)	без надоместок (итно отворање 100 ден.)
14.1.	Водење на сметки на физички лица од хуманитарен карактер	месечен паушал	/	без надоместок
14.2.	Водење на сметки на правни и физички лица (освен сметки за кредитни картички)	месец	Според долговен промет -од 0 до 500.000=250 ден. -од 500.001-1.000.000 =450 д. -од 1.000.001-2.000.000=650 д -над 2.000.000=1000 ден	Сметки кај кои во тековниот месец има долговен промет 30,00 ден.
14.3.	Водење на сметки на индиректни учесници во МИПС системот	месечен паушал	Аконтативно 200,00 ден.	/
14.4.	Водење на сметки (трансакциски) во денари за кои во последните 24 месеци не се евидентирани промени на состојбата на средствата (освен камати и провизии), а се со салда до 500,00 ден	годишен паушал	Максимум 500,00 денари	Максимум 500,00 денари
14.5.	Водење на сметки (трансакциски) во денари за кои во последните 60 месеци не се евидентирани промени на состојбата на средствата (освен камати и провизии), а се со салда до 2000,00 ден	годишен паушал	Максимум 1.500,00 денари	Максимум 1.500,00 денари
15.1.	Затварање на сметка по барање на учесникот (освен по судско решение или закон)	сметка	500.00 ден.	без надоместок
16.1.	Вклучување кон системот за електронско банкарство	клиент	без надоместок	без надоместок
16.2.	Издавање на дигитален сертификат за користење на системот за ел. Банкарство (на токен)	сертификат	1,200.00 ден.	1,200.00 ден.
16.4.	Налози и промет извршени во интересен клиринг преку електронско банкарство			
16.4.1.	налози за пренос на средства извршени во интересен клиринг	налог	до 10.000,00=7,00 ден над 10.001,00=11,00 ден	до 10.000,00=без провизија над 10.001,00=5,00 ден
16.5.	Налози и промет извршени во МИПС преку електронско банкарство			
16.5.1.	налози на износ до 100.000,00 ден	налог	100.00 ден.	100.00 ден.
16.5.2.	налози на износ над 100.000,00 ден.	налог	100.00 ден.	100.00 ден.
16.6.	Налози и промет извршени во КИБС преку електронско банкарство			
16.6.1.	налози на износ до 10.000,00 ден.	налог	12.00 ден.	10.00 ден.
16.6.2.	налози на износ од 10.001,00 ден. до 50.000,00 ден	налог	15.00 ден.	12.00 ден.
16.6.3.	налози на износ над 50.001,00 ден.	налог	18.00 ден.	15.00 ден.
16.7.	Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство			
16.7.1.	Месечен надомест за користење на системот за електронско банкарство	месечен паушал	без надомест	без надомест
17.1.	Трајни налози за режиски трошоци од сметки на физички лица на сметки на правни лица со кои Банката има склучено Договор(струја,вода,парно и сл	налог	/	без надоместок
17.2.	Трајни налози – пренос на средства кон сметки на истиот клиент во Банката (празнење на собирни сметки)	налог	без надомест	без надоместок
17.3.	Трајни налози – пренос на средства од сметки на физички лица кон сметката на Банката (по основ на рата од кредит, парични картички и друго)	налог	/	без надоместок
17.4.	Трајни налози – пренос на средства кон други сметки по разни основи	налог	Како тариф.ставка 2	Како тариф.ставка 2
17.4.	Трајни налози – пренос на средства кон други сметки по разни основи	налог	Како тариф.ставка 2	Како тариф.ставка 2